

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 25 став 2 и член 51 став 7 од Законот за поштенски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010), Комисијата како орган на Агенцијата за пошти на состанокот одржан на ден 21.06.2011 година донесе

### **ПРАВИЛНИК**

#### **за видовите на финансиските податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги и начинот на нивното доставување до Агенцијата**

##### **Член 1**

Со овој Правилник се пропишуваат видовите на финансиските податоци и информации поврзани со обезбедувањето на поштенските услуги кои давателите на поштенските услуги се должни да ги доставуваат до Агенцијата за пошти (во натамошниот текст: Агенција) заради извршување на нејзините надлежности, како и начинот на нивното доставување.

##### **Член 2**

- 1) Финансиските податоци и информациите од член 1 на овој Правилник се доставуваат во форма на извештај за обезбедување на поштенски услуги до Агенцијата на секои шест месеци.
- 2) Извештајот од став 1 на овој Правилник за првата половина од календарската година (1 јануари – 30 јуни) се доставува до 1 септември, а за втората половина од календарската година (1 јули – 31 декември) се доставува до 1 март наредната година.
- 3) Извештајот од став 1 особено ќе содржи податоци за:
  - а) Податоци поврзани со поштенските услуги кои се обезбедуваат
  - б) Финансиски податоци од обезбедување на поштенски услуги
  - в) Податоци за број на рекламации за поштенски пратки
  - г) Капацитет на поштенска мрежа
  - д) Пристап до јавна поштенска мрежа
- 4) Извештајот од став 3 точка а) на овој член содржи информации поврзани со обезбедување на поштенски услуги во внатрешен и меѓународен сообраќај и тоа за:
  - а) подрачје на кое се обезбедуваат поштенските услуги
  - б) обезбедување на писмоносни пратки
  - в) обезбедување на пакети

- г) обезбедување на печатени работи
  - д) обезбедување на поштенски и телематски парични упатници,
  - ѓ) обезбедување на поштенски услуги за слепи лица и за лица со делумно оштетен вид
- 5) Извештајот од став 3 точка б) на овој член содржи финансиски податоци за:
- а) вкупно остварени приходи од обезбедување на поштенски услуги
  - б) вкупни приходи од обезбедување на поштенски услуги во рамките на универзалната услуга во внатрешен и меѓународен сообраќај
  - в) вкупни расходи од обезбедување на поштенски и други услуги во внатрешен и меѓународен сообраќај
- 6) Извештајот од став 3 точка в) на овој член содржи податоци за:
- а) вкупен број на рекламации за поштенски пратки
  - б) вкупен број на рекламации за пречекорување на рокот за достава
  - в) вкупен број на рекламации за оштетени/намалена содржина на поштенски пратки
  - г) вкупен број на рекламации за изгубени поштенски пратки
  - д) вкупен износ на извршен надомест за штета
- 7) Извештајот од став 3 точка г) на овој член содржи податоци за бројот на:
- а) единици на поштенска мрежа
  - б) поштенски сандачиња
  - в) поштенски фахови
  - г) вработени кои се ангажирани во технолошкиот процес
  - д) технолошки возила
  - ѓ) дистрибутивни центри и други капацитети на поштенската мрежа
  - е) на сортинг центри
  - ж) меѓународни изменични пошти
  - з) друго (средства, опрема, сортинг машини и др.)
- 8) Извештајот од став 3 точка д) на овој член содржи податоци за:
- а) број на даватели на поштенски услуги кои користат пристап
  - б) технолошка фаза на пристап
  - в) видови на поштенски пратки за пристап
  - г) обем на поштенски пратки во пристап
- 9) Извештајот треба да бидат заверени со потпис од законскиот застапник на давателот на поштенските услуги или лице овластено од законскиот застапник, а документот со кој е потврдува овластувањето на законскиот застапник треба да биде заверен со печат на давателот

на поштенските услуги и истите се доставуваат до Агенцијата. Доколку давателот на поштенските услуги е група на компании (асоцијација, спојување, итн.) се доставува извештај за секоја компанија посебно која спаѓа во структурата на групата.

- 10) Агенцијата ги анализира, обработува и објавува добиените податоци од давателите на поштенски услуги на својата веб-страница во форма на извештаи на Агенцијата, и сл.
- 11) Агенцијата може доверливите информации добиени од давателите на поштенски услуги да ги користи само за цели за коишто тие се побарани со почитување на доверливоста на истите.
- 12) Доколку Агенцијата утврди дека податоците содржани во Извештајот од став 1 на овој член што се доставува до Агенцијата не се во согласност со реалните податоци, давателите на поштенските услуги треба да достават точни податоци и информации до Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на откривањето на неусогласеноста.
- 13) Извештајот за обезбедување на поштенски услуги е даден во Прилог на овој Правилник и е негов составен дел.

### **Член 3**

- 14) Давателите на поштенските услуги се должни да и достават на Агенцијата информации и финансиски податоци согласно овој Правилник почнувајќи од календарската 2011 година (1 јули - 31 декември) најдоцна до 1 март 2012 година.
- 15) Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. \_\_\_\_\_  
Скопје, 21.06.2011 год.

Агенција за пошти  
Комисија  
Љупчо Мешков, претседател